

Известување за концентрација со која Фолксваген Акциенгезелшафт стекнува самостојна контрола над одредени средства на Аутомобил Логистик Мосолф ГмбХ (предмет бр. 08-67/2021)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 14.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола над одредени средства во сопственост на Аутомобил Логистик Мосолф ГмбХ, со регистрирано седиште на Зум Емскаи 1, 26723 Емден, Германија од страна на друштвото Фолксваген Акциенгезелшафт, со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

Фолксваген групацијата (со седиште во Германија) е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги за осигурување, исто така и решенија за мобилни услуги.

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

Целните средства вклучуваат перална за автомобили, ланец на подвижна трака (chain conveyor belt), две постројки за бојадисување, вентилациски систем, систем за гориво, итн. и се лоцирани во Емден, Германија и во овој момент се во сопственост на **Аутомобил Логистик Мосолф ГмбХ**. Продавачот на целните средства е, помеѓу останатото, активен во Емден, Германија во полето на автомобилска логистика, работилници за сервис за нови и поволни возила, специјални возила за градежништво и индустриско бојадисување.

Подносителот на известувањето смета дека **релевантните пазари** на стоки би можеле да се дефинираат како обезбедување на општа логистика и помошни услуги, конкретно за автомобилската индустрија, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на одржување и поправка на моторни возила.

Во однос на **географскиот опфат** на релевантниот пазар за концентрацијата, за целите на ова Известување Подносителот на известувањето предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како градот Емден, Германија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

28.06.2021 година, Скопје